

Curriculum Vitae



РАШКОВСКИ ДРАГИ

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Име | Драги | Дата на раѓање | 18.04.1984 |
| Презиме | Рашковски | Место на раѓање | Струмица |
| Адреса | 4-ти Јули бр.1/4 | Брачен статус | Оженет |
| Град | Струмица | Деца | едно |
| Поштенски код | 2400 | Националност | Македонец |
| Држава | Македонија | | |
| Домашен тел. | 02-3 123456 | | |
| Мобилен тел. | 070 834 424 | | |
| e-mail | d_raskovski@yahoo.com | | |

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОКТОРСКИ СТУДИИ 1

| | |
|----------------------------|---|
| Универзитет | “Св. Кирил и Методиј” - Скопје |
| Факултет | Правен |
| Наслов на докторскиот труд | Остварување на формите на непосредна демократија со помош на информатичката технологија |

ДОКТОРСКИ СТУДИИ 2

| | |
|----------------------------|--|
| Универзитет | “Св. Кирил и Методиј” - Скопје |
| Факултет | Правен |
| Насока | Односи со јавноста |
| Наслов на докторскиот труд | Дигитализација и автоматизација на комуникацијата на граѓаните со јавната администрација (со систем за дигитално комуницирање со јавната администрација) |

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ 1

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Правен
Насока Граѓанско материјално и граѓанско процесно право
Просечна оцена 10,0

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ 2

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Правен
Насока Казнено право и криминалистика
Просечна оцена 9,75

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ 3

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Универзитет во Стразбуг во Соработка со Правен факултет - Скопје
Насока Право на интелектуална сопственост
Просечна оцена 10,0

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Правен
Насока Правни студии
Година на запишување 2002
Година на завршување 2007
Просечна оцена 9,34

Средно училиште ДСУ “Јане Сандански” - Струмица
Насока Природно-математичка гимназија
Година на запишување 1998
Година на завршување 2002
Успех Одличен

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

| | | Лошо | Основно | Средно | Добро | Одлично |
|----------|----------|------|---------|--------|-------|---------|
| АНГЛИСКИ | Говорен | | | | | √ |
| | Пишување | | | | | √ |
| | Читање | | | | | √ |

ВЕШТИНИ

◆ Личен профил

- Одлични организациски способности
- Способности за тимска работа
- Способности за индивидуална работа
- Способности за работа под рокови
- Способности за истовремено работење на повеќе проекти
- Посветеност на работата
- Флексибилност
- Дobar тимски соработник
- Транспарентност при тимска работа
- Способности за презентации
- Одлични комуникациски способности
- Преговарачки способности

АКАДЕМСКА ДЕЈНОСТ

- Доцент на научната област Воведни и теоретско-правни науки (Право и информатичка технологија) 2014 година
- Асистент на научната област Воведни и теоретско-правни науки 2011 - 2014
- Помлад асистент научната област Воведни и теоретско-правни науки 2008-2011
- Демонстратор по предметот Вовед во право на Правниот факултет Јустинијан Први – Скопје 2005-2008
- Демонстратор по предметот Правна информатика на Правниот факултет Јустинијан Први - Скопје 2005-2008

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

- 3-то место на републичкиот натпревар по Астрономија организиран од Сојузот на здруженија на младите истражувачи – Народна техника
- 3 место на ораторската вечер Иво Пухан
- Сертификат за напреден курс по компјутерски вештини
- Сребрен медал од стручното жири на Меѓународниот саем на иновации iENA2013 – Нирнберг 29.10.2013 – 03.11.2013 година, за патентното решение “Систем и уреди за електронско гласање и собирање на податоци” – Електронска гласачка кабина
- Златна статуетка од Полската асоцијација на иноватори на Меѓународниот саем на иновации iENA2013 – Нирнберг 29.10.2013 – 03.11.2013 година, за патентното решение “Систем и уреди за

електронско гласање и собирање на податоци” – Електронска гласачка кабина

- Овластен застапник за право на интелектуална сопственост
- Награда 11 декември од општина Струмица за посебни остварувања, по повод празникот Св.Петнаесет Тивериополски маченици

УЧЕСТВО НА СЕМИНАРИ И ПРЕДАВАЊА

- Предавач на конференција на тема „Парадигмата за незаконитите докази и плодовите на отровното дрво“, дружението за кривично право и криминологија, Американската амбасада и Центарот за стратешки истражувања при МАНУ, Скопје 2017 година
- Предавач на конференција на тема “Интернет право и регулатива – законски обврски произлезени од електронската трговија“, Институт Концепт, Скопје 2017 година.
- Предавач на семинар на тема “Примена на законот за заштита на лични податоци – потреба од усогласување со Регулативата за заштита на лични податоци на ЕУ и нејзините импликации врз работењето на правните лица” – Институт за правно-економски истражувања и едукација – ЈУРИДИКА ПРИМА, Скопје, Скопје 2017 година.
- Предавач на тема “Интернет право” – Станица 5.0 – Младински образовен форум МОФ, Скопје 2017 година.
- Предавач и учесник на семинар на тема “Sub-Regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions”, World Intellectual property Organization, Mostar and Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, 2016 година
- Предавач на семинар на тема “Користењето на информатичката технологија во процесот на одлучување кај акционерските друштва” – Правоматика, Скопје 2016 година.
- Учесник на семинар на тема “SEE Hub of the Internet governance in September 2016” – Webinar, 2016 година
- Предавач на конференција на тема “Компјутерски криминал” – Европско здружение на млади правници ЕЛСА, Скопје, Правен факултет Јустинијан Први, Скопје 2015 година
- Предавач на трибина на тема „Е-алатките во развојот на универзитетите и високото образование во Република Македонија“., Универзитет Гоце Делчев, Штип, Скопје 2015 година
- Предавач на трибина „Правните аспекти на говорот на омраза на интернет“, Правен факултет Јустинијан Први, Скопје, Скопје 2014 година.
- Секциско предавање на проектот под покровителство на Амбасадата на САД – Скопје, во реализација на Агенцијата “Футура” под насловот “Владеење на правото” и тоа
 - на 17.09.2012 во гимназијата “Јосип број Тито” во Скопје
 - на 18.09.2012 во гимназијата “Орце Николов” во Скопје

на 19.09.2012 во гимназијата “Никола Карев” во Скопје
на 20.09.2012 во гимназијата “Арсениј Јовков” во Скопје
на 23.09.2012 во гимназијата “Гоце Делчев” во Куманово
на 25.09.2012 во гимназијата “Јосип број Тито” во Битола
на 27.09.2012 во гимназијата “Јане Сандански” во Струмица
на 17.09.2012 во гимназијата “8 септември” во Тетово

НАУЧНО-ОБРАЗОВНА И НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Универзитетски учебници

1. Право и информатичка технологија, Рашковски Д, Наумовски Г, Скопје 2017 година
2. Мрежно крадење на лични податоци, Рашковски Д, Скопје 2017 година

Трудови со импакт фактор

1. Cybercrime Tendencies and Legislation in the Republic of Macedonia, Dragi Rashkovski & Vasko Naumovski & Goce Naumovski, European Journal on Criminal Policy and Research, 22(1), 127-151 DOI 10.1007/s10610-015-9277-7

Трудови кои се објавуваат во EBSCO бази Legal Source.

1. The legal status of the owner of the expropriated property in the Republic of Macedonia, Rodna ŽIVKOVSKA, Tina PRŽESKA, Dragi RAŠKOVSKI, Faculty of Law, University of Niš, COLLECTION OF PAPERS, FACULTY OF LAW, NIS NIŠ, 2015

Трудови со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир со меѓународен уредувачки одбор

2. “Улогата на социјалните медиуми во глобализацијата” – Годишник на Правниот факултет “Јустинијан Први” во чест на 18 години од основањето на политичките студии,
3. “Учеството на граѓаните во политичкиот живот со помош на информатичката технологија” - Годишник на Правниот факултет “Јустинијан Први” по повод 35 години од основањето на студиите по новинарство на правниот факултет
4. “Нормативни аспекти на дигиталниот потпис” – Зборник во чест на проф. Д-р Лилјана Спировиќ – Трпеновска, Правен факултет Јустинијан први - Скопје
5. Аргументи „за“ или „против“ електронското гласање Зборник на Правен факултет Јустинијан први - Скопје
6. “Влијанието на социјалните медиуми врз глобалните процеси и потребата од негово нормирање” - Годишникот за студиите по новинарство на Правниот факултет во Скопје.
7. Он-лајн водење на политички кампањи - Зборник на Правен факултет Јустинијан први - Скопје

8. Е- гласање во Швајцарија - Зборник во чест на проф д-р Јане Миљоски на Правен факултет Јустинијан први - Скопје
9. Cloud технологијата – нови можности и нови правни проблеми - Зборник на Правен факултет Јустинијан први - Скопје
10. Дигитализацијата на телевизискиот сигнал - историски аспекти и предизвици - Зборник на Правен факултет Јустинијан први - Скопје
11. Системите за електронско гласање во споредба со другите видови на електронски системи кои се користат во секојдневниот живот - Зборник на Правен факултет Јустинијан први - Скопје.
12. Теории за надлежност на судот и избор на правото како алатки за решавање на споровите кај cloud технологијата - Зборник во чест на проф д-р Димитар Бајалциев , Правен факултет Јустинијан први - Скопје.
13. Одредување на надлежноста на судот во споровите кои произлегуваат од употребата на cloud технологијата - Зборник во чест на проф д-р Миодраг Мицајков , Правен факултет Јустинијан први - Скопје.

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание

1. “Разликите помеѓу традиционалните форми на криминал и компјутерскиот криминал ”, Правник, април 2013
2. „Мерки за спречување на перење на пари преку електронски игри на среќа“ - Правник, јануари 2015
3. Нормативни аспекти на електронското фактурирање во рамките на Европската унија - Правник, мај 2016
4. Публицирањето со употреба на информатичката технологија - олеснет начин на повреда на авторските права или нивна заштита? - Правник, јуни 2016

Интерна скрипта од вежби

1. Системот на домен имиња и нивниот однос со трговските марки (скрипта по предметот Право и информатичка технологија)

Дел од монографија

1. Дел од монографијата по повод 60 години од постоењето на Правниот факултет “Јустинијан први” во Скопје, под наслов Софтверско решение за имплементација на ЕКТ системот”

ПАТЕНТНИ РЕШЕНИЈА

1. “Систем и уреди за електронско гласање и собирање на податоци” - поднесен ноември 2013 година
2. “Систем и уреди за спроведување на попис на население”, - поднесен поднесен ноември 2013 година

3. “Систем и уреди за доделување на гласачки ливчиња во гласачкиот процес и другите форми на граѓанско изјаснување - поднесен ноември 2013 година
4. “Систем и уреди за автоматизирано издавање на сите видови на документи од страна на државната администрација и систем за контрола на веродостојноста на истите од субјектите пред кои се користат” - поднесен ноември 2013 година
5. “Систем и уреди за комбинирано електронско и хартиено изјаснување на граѓаните” – поднесен октомври 2014 година
6. “Систем и уреди за креирање и прочистување на избирачки список” – поднесен август 2015
7. “Систем и уреди за враќање на дел од уплатениот данок на додадена вредност кај физичките лица во трговијата на мало” – поднесен ноември 2016
8. “Систем и уреди за контрола на брзината на возилата во сообраќајот, определување на просечна брзина и изрекување на казни” – поднесен февруари 2017

АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

- Технички координатор и идеен творец на Електронскиот систем за водење на Европскиот Кредит Трансфер Систем на студирање на Правниот Факултет Јустинијан Први - Скопје
- Компјутерска обработка и учество во систематизацијата на новото издание на учебникот по предметот Вовед во право и Политологија
- Учесник во ТЕМПУС проект под наслов „Regional Joint Degree Master of Intellectual Property Law“ (Регионални последипломски студии со заедничка диплома по право интелектуална сопственост)
- Учесник во процесот на евалуација на наставниот процес на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје во периодот од Учебната 2006/2007 до учебната 2016/2017 година.
- Именуван за секретар на Катедрата за воведни и теоретско правни науки
- Член на Конкурсна комисија за упис на студенти во прв циклус на студии
Во учебната 2012/2013
- Член на Конкурсна комисија за упис на студенти во втор циклус на студии
во учебната 2008/2009 – 2016/2017

ДРУГИ АПЛИКАТИВНИ ДЕЈНОСТИ

- Софтверски пакет за автоматско пресметување на резултати од евалуација
- Софтверски пакет за електронско спроведување на гласање на избори
- Софтверски пакет за спроведување на анализа на предизборни резултати
- Софтверски пакет за компјутерско полагање на квалификациони тестови Министерството за здравство на идни директори